



Проектот го имплементира:

## ПОВИК ЗА МАЛИ ГРАНТОВИ -ГРАДЕЊЕ НА ДОВРБА ВО ЗАЕДНИЦАТА-



„Здружили сили за заеднички интереси“

Проект финансиран од Европска Унија во рамките на ИПА Програма за поддршка на граѓанско општество и медиуми 2014, имплементиран од страна на ЦОСВ подружница Прилеп во партнерство со ЦГИ Прилеп и ЖГИ АНТИКО од Скопје



Center  
for Civic  
Initiative



Центар за  
граѓанска  
иницијатива



Проектот го имплементира:

## СОДРЖИНА:

<b>ЗА ПРОЕКТОТ</b>	<b>1</b>
<b>СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ</b>	<b>1</b>
<b>УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВО ВО ПОВИКОТ</b>	<b>3</b>
Услови за апликантот и ко-апликантите	3
Услови за активностите	4
Услови за трошоците	4
<b>ПОДНЕСУВАЊЕ НА АПЛИКАЦИЈА</b>	<b>5</b>
<b>КРИТЕРИУМИ ЗА ЕВАЛУАЦИЈА</b>	<b>6</b>
<b>СПРОВЕДУВАЊЕ НА ГРАНТОВИТЕ</b>	<b>7</b>



Проектот го имплементира:

## ЗА ПРОЕКТОТ

Повикот за мали грантови е дел од проектот „Здружени сили за заеднички интереси“ имплементиран од страна на ЦОСВ подружница Прилеп во партнерство со ЦГИ Прилеп и АНТИКО од Скопје а финансиран од Европска Унија во рамките на ИПА Програма за поддршка на граѓанско општество и медиуми 2014.

*Главната цел на проектот е:* зајакнување на влијанието на граѓанското општество во унапредувањето на односите во заедницата преку партиципативна демократија.

Специфични цели на проектот се:

- а) поддршка на процесот на градење на доверба во заедницата преку согледување на заедничките интереси на заедницата
- б) да се стимулираат акции на локалните заедници за учество во процесите на донесување на одлуки на локално ниво
- в) да се зајакнат капацитетите на локалните граѓански организации во анализа и застапување засновано на докази преку вмрежување на засегнатите страни.

Проектот цели кон промовирање на односите меѓу заедниците преку меѓу секторски пристап со стимулирање на ГО и локалните власти да преземат заеднички акции. Преку воведувањето на концептот на идентификација на заедничките потреби проектот ќе стимулира акции на локалните заедници обезбедувајќи вклученост на заедницата, групи во заедницата и локалните власти во решавање на заеднички приоритетни потреби. Проектот цели кон промовирање на вредноста на заедничка одговорност за преземање на акции кои се од важност за заедниците.

## СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ

*Главната цел на повикот е:* зајакнување на влијанието на граѓанското општество во унапредувањето на односите во заедницата преку партиципативна демократија.

Специфична цел на повикот е:

- А) поддршка на процесот на градење на доверба во заедницата преку согледување на заедничките интереси на заедницата
- Б) да се стимулираат акции на локалните заедници за учество во процесите на донесување на одлуки на локално ниво.

Повикот за мали грантови е наменет за следните општини: Долнени, Кичево, Крушево, Велес, Чаир и Сарај.

Проектот веќе има одбрано 6 менторски организации кои ќе бидат во тесна соработка со апликантите и ќе го менторираат процесот на спроведување на проектот.



Проектот го имплементира:

Овој повик е изготвен врз основа на селектираните приоритетни области произлезени од граѓанските средби во секоја од општините со цел зајакнување на влијанието на граѓанското општество во унапредување на односите на заедницата преку партиципативна демократија.

Приоритетни се следните теми по општини:

- **општина Долнени:**
  1. Образование
  2. Социјална заштита
  3. Животна средина
- **општина Кичево:**
  1. Образование
  2. Туризам
  3. Култура и спорт
- **општина Крушево:**
  1. Образование
  2. Спорт и култура
  3. Здравство
  4. Туризам
- **општина Велес:**
  1. Образование
  2. Спорт и култура
  3. Вработување
- **општина Чаир:**
  1. Комунална и сообраќајна инфраструктура
  2. Туризам и угостителство
  3. Животна средина
  4. Спорт и култура
  5. Поголемо вклучување на граѓански организации во донесување на одлуки на локално ниво
  6. Домување
- **општина Сарај:**
  1. Комунална и сообраќајна инфраструктура
  2. Здравство
  3. Образование, спорт и култура
  4. Туризам



Проектот го имплементира:

## 5. Животна средина

### УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВО ВО ПОВИКОТ

Условите за учество во повикот се поделени на услови за апликантот и партнерите, услови за активностите и услови за трошоците.

#### Услови за апликантот и ко-апликантите

##### Критериуми кои мора да бидат исполнети:

- Апликантот мора да одбере една од горенаведените приоритетни теми за предлог – проектот;
- Апликантот мора да е со седиште и да дејствува во општината за која го поднесува предлог- проектот
- Проектната активност да се однесува само за конкретната општина
- Единицата на локалната самоуправа од општината каде ќе биде имплементирана проектната активност мора да биде активно вклучена

##### Право на учество во повикот имаат граѓански организации кои:

- се регистрирани во Централен регистер како здруженија или форми на нивно здружување согласно законот за здруженија и фондации;
- работат во општината во кој се регистрирани;
- имаат организациски капацитет;
- се одговорни за подготовка и менаџирање на проектна активност.

##### Апликантите мора да дејствуваат заедно со ко-апликанти кои може да бидат граѓански организации, јавни или приватни институции.

Апликантите треба да го објаснат начинот на кој ќе се реализира соработката со партнерите. Апликантот или ко-апликантот треба да е од општината за која ја поднесува апликацијата.

##### Приоритет ќе се даде на организациите кои:

- Зеле учество во граѓанските средби, дел од проектот „Здружени сили за заеднички интереси“;
- Имаат желба да го подржат градењето на доверба во заедницата.
- Ги подржуваат и поттикнуваат меѓуетничките односи во заедницата.



Проектот го имплементира:

## Услови за активностите

Времетраење:

Времетраењето на проектот не треба да е помалку од 4 и повеќе од 5 месеци.

Типови на активности:

### Следните видови активности може да бидат поддржани:

- Активности за подигање на свеста за стереотипите во заедницата;
- Активности за вмрежување во решавање на заедничките потреби со посебен акцент на младите;
- Активности за еднаков пристап за учество во донесување на одлуки на локално ниво и јавниот живот;
- Јавни кампањи за подобрување на меѓуетничките односи.

Активности кои не се споменати можат да бидат земени во предвид доколку одговараат на приоритетите поставени во секоја општина, а достапни во дефинираните акциски планови за секоја општина дефинирани на заедничките средби на граѓани.

## Услови за трошоците

Вкупниот расположлив буџет за овој повик е 38 000 евра.

Минималниот износ на средства доделени на еден грант ќе биде 3000 евра, а максималниот 6000 евра во денарска противвредност.

Добиениот грант може да се користи само за активности поврзани со проектот.

Активностите дефинирани во малите грантови ќе бидат 100% финансирани.

Проектот го задржува правото за финансирање на некои или пак на ниедна од апликациите.

Ставките во буџетот мора да се поставени во функција на реализација на предвидените активности. Само трошоци што се поврзани со имплементација на проектната активност ќе бидат предмет на одобрување. Образецот за предлог – буџет ги содржи ставките што можат да бидат финансирани во рамките на грантот и истите треба да се детално и недвосмислено објаснети во образецот за предлог – буџет (Прилог 2). Трошоците за ДДВ не се признаваат. Апликантите со кои ќе биде склучен договор ќе треба да спроведат постапка за ослободување од ДДВ по основ на странска донација во Секретаријатот за европски прашања, во соработка со спроведувачите на проектот „Здружени сили за заеднички интереси“.



Проектот го имплементира:

### Следниве категории трошоци се прифатливи:

- Бруто плати (во максимален износ од 30% од вкупната вредност на проектот);
- Хонорари за надворешна експертиза;
- Режишки и телекомуникациски трошоци;
- Трошоци за транспорт и ноќевања;
- Трошоци за организирање на настани (изнајмување на сала, опрема, освежување итн.);
- Трошоци за промоција (изработка и печатење на брошури);
- Набавки на материјали, ситна опрема или средства за поддршка на активностите

**Забелешка:** Усогласување на предложениот буџет ќе претходи на фазата на потпишување на договор со избраните предлог – проекти за доделување на грант.

## ПОДНЕСУВАЊЕ НА АПЛИКАЦИЈА

Апликантите треба да достават:

- Пополнет Образец за пријавување (Прилог 1) на македонски јазик и доставен во PDF формат со печат и потпис од страна на одговорното лице од страна на апликантот
- Пополнет Предлог буџет (Прилог 2)
- Тековна состојба од Централен регистар која не е постара од шест месеци
- Потпишан партнерски договор со ко-апликантите

Објаснување за пополнување на потребните документи се дадени во самите обрасци. Дополнителни информации можете да добиете на [info@jointforces.eu](mailto:info@jointforces.eu)

Апликацијата се доставува по електронски пат на следната адреса: [info@jointforces.eu](mailto:info@jointforces.eu)

**Рокот за доставување е 03.03.2017**

Секоја апликација доставена после предвидениот рок нема да биде прифатена.



Проектот го имплементира:

### Временска рамка за целиот процес

Временската рамка на целосниот проектен циклус е предвидена на следниов начин:

- март 2017 – потпишување на договори и регистрација на проектите во Секретаријат за Европски Прашања
- април – август 2017 – имплементација на проектните активности
- септември 2017 – поднесување на финален наративен и финансиски извештај.

Предлог – проектите што предвидуваат временска рамка што не се совпаѓа со наведениот период на имплементација нема да бидат прифатени.

### КРИТЕРИУМИ ЗА ЕВАЛУАЦИЈА

Евалуацијата на апликациите ќе се спроведе според следната методологија:

	ДА	НЕ
АДМИНИСТРАТИВНА ПРОВЕРКА (прва фаза):		
Апликацијата е доставена во дадениот рок _____		
Апликацијата е уредна и целосна (содржи Прилог 1, Прилог 2, тековна состојба, потпишан партнерски договор).		
Организациите ги исполнуваат формалните услови за учество во повикот (основана е и регистрирана согласно Законот за здруженија на граѓани и фондации)		
Апликацијата вклучува најмалку еден ко-апликант кој ги исполнува формалните услови за учество во проектот.		
Доколку сите претходни одговори се ДА:		
ЕВАЛУАЦИЈА НА ЦЕЛОСНАТА АПЛИКАЦИЈА (втора фаза)	ВКУПНО	ДОДЕЛЕНИ
Евалуација на образецот за пријавување и буџетот	100 бода	
○ Предложениот проект, неговата цел, резултати и предложени активности се видливи и јасни.	25	
○ Проблемот е успешно и прецизно поставен. Целта на проектот е прецизно поставена и одговара на целите на проектот „Здружени сили за заеднички интереси“	10	





Проектот го имплементира:

	ДА	НЕ
○ Активностите се прецизно и успешно поставени и одговараат на временската рамка (5 месеци).	30	
○ Буџетот е реално поставен и одговара на предложените активности. Почитувани се принципите на солидно финансиско работење и дозволените категории на трошење	20	
○ Организациите имаат соодветен организациски капацитет.	15	
<b>ОДЛУКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ГРАНТ (трета фаза)</b>	<b>ДА</b>	<b>НЕ</b>
Комисијата за избор има потреба од доставување дополнителни информации од страна на апликантот		
Комисијата за избор по спроведената евалуација донесе одлука за доделување грант и предлага склучување на договор.		

Врз основа на спроведената постапка, Комисијата за избор ќе подготви листа на рангирани проекти, вклучувајќи и резервна листа. Највисоко рангираните апликанти - потенцијални грантисти ќе бидат повикани на поединечни состаноци за понатамошно дискутирање и усогласување на предложениот проект и буџет. Конечната листа ќе биде објавена на веб страната на проектот „Здружени сили за заеднички интереси“ [www.jointforces.eu](http://www.jointforces.eu)

## СПРОВЕДУВАЊЕ НА ГРАНТОВИТЕ

Грантистите и спроведувачите на проектот „Здружени сили за заеднички интереси“ ќе потпишат договор со кој се дефинираат меѓусебните права и обврски, како и начинот на спроведување и исплата на одобрениот грант. Во текот на спроведувањето на проектот, избраните граѓански организации се обврзуваат да достават двомесечен наративен и финансиски извештај најдоцна петтиот ден од наредниот месец. По завршување на проектот, наративен и финансиски извештај треба да се достави во рок од 30 дена. За таа цел на секој од грантистите ќе им бидат доставени упатства и обрасци за подготовка на наративниот и финансискиот извештај.

Исплата на грантовите ќе се врши на следниов начин:

- Прва рата - 50% од целосниот грант 15 дена по потпишувањето на договорите;
- Втора рата – 40% по одобрување на двомесечниот наративен и финансиски извештај;



Проектот го имплементира:

- Трета рата – 10% по одобрување на финалниот наративен и финансиски извештај. При исплата на ратите од грантовите ќе се земе предвид и динамиката на спроведувањето на проектните активности и буџетот. Во случај на неизвршување или јасна неадекватна имплементација на активностите предвидени во проектната апликација, грантот ќе биде намален соодветно.